

Д-р Јосиф ДИМЕСКИ
М-р Трајче МАНЕВ

КОРИСТЕЊЕ НА ЧЕМПРЕСОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОЧИ ОД ИВЕРКИ

1. ВОВЕД

Производството на плочи од иверки можно е со доста големо искористување на дрвото, во прв ред од помалку вредни сортименти, кои со своите својства би можеле да задоволат широко подрачје на примена. Сè помалото количество суровини за производство на плочи од иверки, за кои постоеја научни испитувања, наведува да се вршат испитувања на поширок план. Теоретски е докажано дека плочи од иверки може да се добиваат од сите дрвни видови, притоа не завлекувајќи во клавитетот на произведените плочи.

Врз основа на оваа теоретска поставка, плочи од иверки може да се добиваат и од чемпрес (*Cupressus sempervirens* var. *pyramidalis*. Nym.). Чемпресот е карактеристичен вид дрво за медитеранските земји. Кај нас го има во Далмација и јужните делови на Македонија. Најчесто е саден од човекот. Висината на стеблото достигнува и до 40 м. Дрвото е едричаво, со широка белика, тесни годови. Беликата има жолтеникава до црвено-бела боја, срцевината жолто-смеѓа до црвено-смеѓа. Волумната тежина изнесува $0,62 \text{ g/cm}^3$ во просушена состојба и $0,56 \text{ g/cm}^3$ во апсолутна сува состојба. Чемпресот лесно се цепи и лесно се обработува.

2. ЦЕЛ НА ИСПИТУВАЊЕТО

Во рамките на големиот број дрвни видови, кои се застапени во СР Македонија, си поставивме за цел да испитаме поголем дел од нив за производство на плочи од иверки и да дадеме врз зоснова на нивното технолошкодобивање (по лабараториски пат) и нивното испитување, научно толкување за квали-

тетот на плочите од иверки. Меѓу овие видови дрво го предвидиме и чемпресот. Врз основа на технолошките карактеристики на чемпресот, можеше да се претпостави дека од дрвесината на чемпрес ќе е добијат квалитетни плочи од иверки. Во поставувањето на овај проблем тргнавме од можноста за користење на чемпресовината како во површинскиот, така и во средниот слој.

3. МЕТОДА НА РАБОТА

За производство на плочи од иверки користена е чемпресовина, која е добиена со раскројување на стебла со висина од 17 метри и граден дијаметар од 17 см. Овие стебла беа оштетени од ветроизвали, во реонот на Гевгелија (с. Стојаково).

Материјалот исечен во облици пренесен е во РО ШИК „Црвена застава“ во Крушевец, каде што е извршено иверење на Бенсер и тоа посебно за површинскиот и средниот слој. Иверот е доведен влажност од 2%. Материјалот пакуван во пластични вреќи пренесен е во СОЗТ „Треска“ РО „Странџо Пинцијур“ во Кавадарци, каде што се произведени плочи од иверки.

За производство на плочи од иверки како врзивно средство користено е карбамид-формалдехидно лепило. Учеството на лепилото изнесува во површинскиот слој 11%, а е со концентрација 49% и за средниот слој 8% лепило со концентрација 51%.

Односот на површинскиот спрема средниот слој изнесува 30 : 70.

Мешањето на иверот со лепилото е вршено во Дрејс-ова мешалка во време од 10 минути. Натресувањето се извршува рачно во дрвени жалали, за потоа да се изврши пресување.

Пресувањето е извршено на Минце преса, со следниов режим на пресување:

- притисок 25 бари
- време на пресување 10 минути и
- температура на пресување 155°C.


Димензиите на плочата изнесуваат 560 x 455 x 17 мм.

Аклиматизираните плочи се пренесени на Шумарски факултет во Скопје.

Раскројувањето на плочите е извршено според шемата која е прикажана на слика 1.

На слика 1 ознаките го имаат следниво значење:

1. — проби за испитување на влажноста, волумната тежина,
2. — проби за испитување на дебелинското бабрење и вливање на вода кога пробите се потопуваат 24 часа во вода,



Сл. 1. — Шема по која се раскројувани плочите во проби

3. — проби за испитување на дебелинското бабрење кога пробите се потопени 2 часа во вода,

4. — проби за испитување на јакоста на раслојување и
5. — проби за испитување на јакоста на свивање.

Лабораториските испитувања на својствата на плочите од иверки, произведени од чемпрес, се извршени во лабораториите на СОЗТ „Треска“ РО „Страшо Пинџур“ — Кавадарци и Шумарскиот факултет во Скопје.

Испитувањата се сведени на испитување на физичките свойства: влажноста, волумната тежина, впивањето вода и дебелинското бабрење, а од механичките: јакоста на раслојување и јакоста на свивање. Испитувањата на овие свойства и пресметките за добивање резултатите се вршени по југословенските стандарди за плочи од иверки.

Во статистичката обработка на податоците користење се следниве формули:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N}; \quad S^2 = \frac{\sum x_i^2}{N} - \left(\frac{\sum x_i}{N} \right)^2 \quad \delta = \sqrt{S^2 \cdot \frac{N}{N-1}}$$

каде што се: \bar{x} — средно аритметичка вредност,

x_i — вредности од добиените резултати

N — вкупен број проби,

S^2 — варијанса,

δ — стандардна девијација.

4. РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊАТА

Резултатите од испитувањата на физичките и механичките својства на плочите произведени од чемпрес ги даваме во табела 1, каде што се дадени само статистичките вредности.

Табеларен приказ на резултатите од испитувањето на физичките и механичките својства на плочите од иверки произведени од чемпрес

Ред. бр.	Свойство	Едион. мера	\bar{x}	δ	S^2	$x_{min.}$	$x_{max.}$	N
1.	Влажност	%	9,06	0,288	0,38	0,15	9,82	9
2.	Волум. тежина	г/см ³	0,683	0,0404	0,0015	0,612	0,737	9
3.	Дебел. бабрење (24 ч. 100 x 100)	%	13,42	0,744	0,479	12,50	14,28	9
4.	Дебел. бабрење (2 ч. 50 x 50)	%	6,99	1,0008	0,890	5,60	8,24	9
5.	Впивање вода (24 ч. 100 x 100)	%	58,18	3,0167	8,0167	52,34	61,22	9
6.	Јакост на расло- јување	Н/мм ²	1,384	0,191	0,035	0,92	1,68	30
7.	Јакост на свива- ее	Н/мм ²	27,29	3,776	13,073	22,38	33,14	12

5. ДИСКУСИЈА И ЗАКЛУЧОЦИ

Од овие испитувања на квалитетните (физички и механички) својства на плочите од иверки, произведени врз база на чемпрес, ги даваме следните заклучоци.

Основни карактеристики на произведените плочи се следниве:

- Волумната тежина изнесува 0,700 г/см³,
- Дебелината на плочата 17 мм,
- Вид на лепило — карбамид-формалдехидно,
- Учество на лепилото: површински слој 11%; среден слој 8%,
- Температура на пресување = 155°C,
- Време на пресување = 10 минути и
- Притисок на пресување = 25 бари.

Врз основа на ова дојдовме до следнovo:

1. Волумната тежина на сите произведени плочи од иверки произведени по лабораториски пат се движи во границите (средни вредности) од 0,612 до 0,736 г/см³, односно сите плочи припаѓаат во нормални плочи.

2. Дебелинското бабрење на проби потопени 24 часа во вода се движи во границите од 12,50 до 14,28%, а средно 13,42%.

Дебелинското бабрење кај пробите потопени 2 часа во вода се движи во границите од 5,60 до 8,24%, а средно — 6,99%.

Од сето наведено за дебелинското бабрење на плочите од иверки произведени од чеппрес, може да се каже дека дебелинското бабрење не е толку зависно од чеппресот, како дрвесен вид, па оттука во однос на дебелинското бабрење чеппресот без тешкотии може да се користи во производството на плочи од иверки.

3. Вливањето на вода по 24 часа потопување во вода се движи во границите од 52,34 до 61,22%, а средно — 58,18%.

4. Јакоста на раслојување има вредности кои се движат во границите од 0,92 до 1,68 N/mm², а средно — 1,38 N/mm².

Овие вредности ја оправдуваат употребата на чеппресот како сировина за производство на плочи од иверки.

5. Јакоста на свивање е изразена преку вредностите од 22,38 до 33,14 N/mm², односно средна вредност од 27,29 N/mm².

Добиените средни вредности за јакоста на свивање се во дозволените граници, кои ги бараат нашите стандарди.

Одовде може ад се заклучи дека употребата на чеппрес во изработката на плочи од иверки дава добра гаранција за квалитет.

На крајот можеме да констатираме дека произведените плочи од иверки од чеппрес во површинскиот и средниот слој ги задоволуваат барањата кои ги поставуваат југословенските стандарди, па според тоа чеппресот може да се употребува за производство на плочи од иверки.

Л и т е р а т у р а

1. Buschbeck L. — Kehr E. — Jensen U. — Untersuchungen über die Eig-nung verschiedener Holzarten und Sortimente zur Herstellung von Spanplatten. Holztechnologie 2 (1961).
2. Stegmann G. — Durst J. — Spanplatten aus Buchenholz. HZB 1964.
3. Диески Ј. — Проучување на физичко механичките својства на плочите од иверки од производните капацитети на дрвната индустрија на СРМ. ГШФС том 28 77/78.
4. Димески Ј. — Физичко механичка својства дрвних плоќа (Иверица) добиених на бази храстовине у комбинацији са другим материјалима и применом различитих везивних средстава. Београд 1980. Докторска дисертација.
5. Марковиќ Н. — Плоче, елементи и производи на бази иситненог дрвета II део. Београд, 1977.
6. Угреновиќ А. — Технологија дрвета. Загреб 1950.
7. Јанковиќ Б. — Дендрологија са основите фитоценологије. Београд 71.
8. ЈУС — за испитување на плочите од иверки.

Z U S A M M E N F A S S U N G

VERWENDUNG DER ZYPRESSE FÜR HERSTELLUNG AN SPANPLATTEN

J. Dimeski — T. Manev

- Rohdichte 0,612 bis 0,737 g/cm³,
- Tiefenquellung (24 St.) 12,5 bis 14,3%,
- Tiefenquellung (2 St.- 5,6 bis 8,2%.
- Wasseraufnahme (24 St) 52,3 bis 61,2%.
- Querzugfestigkeit 0,92 bis 1,68 N/mm²,
- Biegefestigkeit 22,4 bis 33,1 I/mm².

Die Tiefenguellung der Spanplatten aus Zypresse ist nicht in dem Masse davon abhängig und deshalb kann die Zypresse ohne Schwierigkeiten für die Herstellung von Spanplatten verwendet werden.

— Die Spanplatten aus Zypresse entsprechen von der Ober- und Mittelschicht her den Forderungen von JUS, voraus hervorgeht, dass die Zypresse zur Herstellung von Spanplatten geeignet ist.